



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Сабота, 14 јули 1979
Скопје
Број 23 Год. XXXV

Претплатата за 1979 година изнесува 500 динари. Овој број чини 8 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

323.

Врз основа на член 53, 55 и 57 од Деловникот за работа, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 26 јуни 1979 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СОСТАВОТ И ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ОДЛИКУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СРМ

I

Во делот III, во точката 2, се вршат следните измени и дополнувања:

1. Се разрешуваат досегашните членови на Комисијата:

— Томе Николовски, делегиран од Сојузот на синдикатите на Македонија,

— Васко Талевски, делегиран од Сојузот на социјалистичката младина на Македонија.

2. За нови членови на Комисијата се именуваат:

— Будимка Романо, член на Претседателството на Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија,

— Венко Јошевски, член на Секретаријатот на Претседателството на Републичката конференција на Сојузот на социјалистичката младина на Македонија.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Број 08-517
27 јуни 1979 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

324.

Врз основа на член 40, став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 20/78) и член 169, став 2 од Деловникот на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 24/76), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ЛОКАЦИЈА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ОБЈЕКТ — ДВ 400 КВ БИТОЛА — НЕГОТИНО ОД ТС 380/110 КВ „БИТОЛА“ ДО ТС 380/110 КВ „ДУБРОВО“ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНИТЕ БИТОЛА, ПРИЛЕП, КАВАДАРЦИ И НЕГОТИНО

1. Се утврдува локација на инвестиционен објект ДВ од 400 кВ Битола — Неготино од ТС 380/110 кВ „Битола“ до ТС 380/110 кВ „Дуброво“ на подрачјето на општините Битола, Прилеп, Кава-

дарци и Неготино, во смисла на член 40, став 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање.

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот приказ (ситуацијата на трасата на ДВ 400 кВ Битола — Неготино, во размер 1:50.000), кој се наоѓа во Републичкиот секретаријат за урбанизам.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1398/1
28 јуни 1979 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

325.

Врз основа на член 2-а, став 3 од Законот за стапките на данокот на доход на организациите на здружениот труд и за даночните олеснувања и ослободувања („Службен весник на СРМ“, бр. 9/74, 20/74, 8/75, 27/75, 46/75, 44/77, 35/78, 41/78 и 22/79), републичкиот секретар за финансии донесува

ПРАВИЛНИК

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО НА ОСТАПЕНИОТ ДЕЛ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД НА ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Член 1

Во Правилникот за начинот на пресметувањето на отстапениот дел на данокот на доход на организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“, бр. 38/75), во членот 1, во петтиот ред, по зборот „шумарство“, се додаваат зборовите: „како и угостителските организации на здружениот труд“.

Член 2

По член 2, се додава нов член кој гласи:

„Член 2-а

Начинот на пресметувањето на отстапениот дел од придонесите од доходот по основ на извозот се врши според одредбите на овој правилник“.

Член 3

Во член 4, точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „а за угостителските организации на здружен труд според пресметката за де-визниот прилив пропишана со упатството на со-јузниот секретар за финансии“.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-1492/1
15 јуни 1979 година
Скопје

Републички секретар
за финансии,
Ристо Филиповски, с. р.

326.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста на членот 8 од Правилникот за измени и дополнувања на Правилникот за распоредување на чистиот доход и за распределба на средствата за лични доходи, други лични примања и заедничка потрошувачка со Методологија за измени и дополнувања на Методологијата за аналитичка процена на работите и работните задачи, усвоен на 13 октомври 1978 година од работниците на работната заедница на Републиката заедница на здравството и здравственото осигурување во Скопје, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и алинејата 2 на член 15 и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата од 1 јуни 1979 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА членот 8 од Правилникот за измени и дополнувања на Правилникот за распоредување на чистиот доход и за распределба на средствата за лични доходи, други лични примања и заедничка потрошувачка со Методологијата за измени и дополнувања на Методологијата за аналитичка процена на работите и работните задачи, усвоен на 13 октомври 1978 година од работниците на работната заедница на Републиката заедница на здравството и здравственото осигурување во Скопје.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Републиката заедница на здравството и здравственото осигурување во Скопје на начинот определен за објавувањето на самоуправниите општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, со решение У. бр. 6/79 од 5 април 1979 година поведе постапка за оценување уставноста на членот 8 од правилникот означен во точката 1 на оваа одлука. Постапката беше поведена затоа што пред Судов основано се постави прашањето за неговата согласност со начелото за забрана на повратното дејство на општите акти предвидено во членот 262 од Уставот на СР Македонија.

Во текот на постапката и на седницата Судов утврди дека со Методологијата за измени и дополнувања на Методологијата за аналитичка процена на работите и работните задачи усвоена од работниците на работната заедница на Републиката заедница на здравството и здравственото осигурување во Скопје, на референдумот од 13 октомври 1978 година, составен дел на Правилникот за распоредување на чистиот доход и за распределба на средствата за лични доходи, други лични примања и заедничка потрошувачка усвоен во декември 1977 година, меѓу другото, во точката 2 кај мерилото под I — сложеност, во осмиот степен, после зборовите 6 години работно искуство, се додадени зборовите „висока стручна подготовка“, така што во осмиот степен покрај стручната подготовка на специјалист или магистар, сега стои и висока стручна подготовка. Овој степен на сложеност е вреднуван со 80 бода место поранешните 70 бода. Во овој смисол се направени корекции и за други работи и работни задачи. Според членот 8 од Правилникот за измена и дополнување на Правилникот за распоредување на чистиот доход и за распределба на средствата за лични доходи, други лични примања и заедничка потрошувачка, Методологијата за измени и дополнувања на Методологијата за аналитичка процена на работите и работните задачи, како составен дел на овој правилник, ќе се применува од 1 јануари 1978 година.

4. Согласно членот 262 од Уставот на СР Македонија, законите, другите прописи и општите акти не може да имаат повратно дејство. Само со за-

кон може да се определи одделни негови одредби, ако тоа го бара општиот интерес утврден при донесување на законот, да имаат повратно дејство. Судов исто така утврди дека според ставот 3 на член 577 од Законот за здружениот труд, во самоуправниот општ акт може да се утврди, во согласност со законот, дека тој акт или одделни негови одредби можат да имаат повратно дејство само ако тоа го дозволува природата на односите што се уредуваат со тој самоуправен општ акт.

Со оспорената методологија е извршено ново вреднување на работите и работните задачи, односно се менуваат мерилата кои биле веќе однапред утврдени, а со тоа се менуваат и постојните односи во распределбата на личните доходи во работната заедница поради што Судов смета дека во вакви случаи не е допуштено повратното дејство на самоуправниот општ акт бидејќи распределбата се врши според мерила кои не постоеле во времето за кое се утврдува личниот доход.

Според мислењето на Судов во областа на распределбата на средствата за лични доходи самоуправниите општи акти може да имаат повратно дејство под услов со нив да не се менуваат основите и мерилата, односно постојните односи во распределбата утврдени во претходниот самоуправен општ акт.

Со оглед на тоа што со оспорениот член 8 од правилникот е предвидено повратно дејство на изменетите акти за распределба со кои се менуваат постојните мерила, а со тоа се менуваат и постојните односи во распределбата на средствата за лични доходи, Судов утврди дека овој член од правилникот не е во согласност со членот 262 од Уставот на СР Македонија и е во спротивност со ставот 3 на член 577 од Законот за здружениот труд.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 6/79

1 јуни 1979 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Групче, с. р.

327.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на членот 29 од Правилникот за стекнување и распоредување на доходот и распределба на средствата за лични доходи, донесен од работниците во Основното училиште „Добре Јовановски“ во Прилеп со референдум на 26 декември 1977 година и групата IV од ставот 2 на член 10 од Правилникот за аналитичка процена на работите и работните задачи на работниците во Основното училиште „Добре Јовановски“ во Прилеп, донесен со референдум на 26 декември 1977 година, по одржаната јавна расправа на 24 мај 1979 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ:

а) членот 29 од Правилникот за стекнување и распоредување на доходот и распределба на средствата за лични доходи донесен од работниците во Основното училиште „Добре Јовановски“ во Прилеп, со референдум на 26 декември 1977 година; и

б) групата IV од ставот 2 на член 10 од Правилникот за аналитичка процена на работите и работните задачи на работниците во Основното училиште „Добре Јовановски“ во Прилеп, донесен со референдум на 26 декември 1977 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основното училиште „Добре Јо-

ваноски“ во Прилеп на начинот определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решението У. бр. 115/78 од 5 април 1979 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на членот 29 од Правилникот за стекнување и распределување на доходот и распределба на средствата за лични доходи, донесен од работниците во Основното училиште „Добре Јованоски“ во Прилеп, со референдум на 26 декември 1977 година затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со начелото за наградување според трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и разработено во ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд, како и со начелото на еднаквост на работните луѓе и граѓаните утврдено во алинејата 9 на делот II од Основните начела на Уставот на СР Македонија. Исто така Судов поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на Правилникот за аналитичка процена на работите и работните задачи на работниците во ова училиште, донесен со референдум на 26 декември 1977 година затоа што основано се постави прашањето за согласноста на групата IV од ставот 2 на член 10 од овој правилник со начелото за наградување според трудот и со ставовите 1 и 2 на член 79 од Законот за основното воспитание и образование.

4. Разгледувајќи го правилникот за стекнување и распределување на доходот и распределба на средствата за лични доходи на работниците во ова училиште, Судов во текот на постапката и на седницата, утврди дека во неговиот член 28 е определено личниот доход по основот минат труд да се исплатува во соодветен процент од аконтацијата на личниот доход за соодветен број години на работен стаж, а во оспорениот член 29 од овој правилник е определено на сите вработени по основ на постојаност во просветата да им се признава: за I и II група на работници утврдени во аналитичката процена на работите и работните задачи по 7,5 бодови, за III група 8,7 и од IV до VIII група по 14 бодови за секоја помината година работен стаж. На затекнатите вработени е определено дека им се признаваат сите поминати години на работа.

Според алинејата 8 на став 3 од членот 13 и ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд работниците во основната организација на здружениот труд остварувајќи го правото на работата со општествени средства заедно и рамноправно стекнуваат личен доход, а личниот доход на работникот се утврдува според резултатите на неговиот труд и со управувањето и стопанисувањето со општествените средства како и со свој и општествен минат труд што го дал за зголемувањето на доходот на основната организација во согласност со начелото на распределба според трудот и сразмерно со порастот на производноста на својот труд и на трудот на работниците во другите основни организации со кои ги здружил трудот и средствата и на вкупниот општествен труд.

Судов смета дека работникот својот работен стаж го стекнува со работењето и создавањето доход во здружениот труд со средствата за производство што се општествени, без оглед дали работел во една или повеќе организации на здружениот труд. Во отсуство на поадекватни мерила работниот стаж се смета како елемент на минатиот труд и при утврдување на личниот доход по основот минат труд тој треба да биде еднакво вреднуван, без оглед дали е стекнат во една или повеќе организации на здружениот труд. Со оглед на тоа што во услови кога работниот стаж е предвиден како основ за вреднување на минатиот труд вреднувањето на постојаноста, било таа да се однесува за една организација на здружениот труд или одделна област, како што е тоа во конкретниот случај, не значи ништо друго туку двојно вреднување на

овој основ, па внесувањето на елементот постојаност во системот на основите и мерилата за вреднување на трудот и резултатите од трудот, кој не е поврзан со придонесот на работникот во извршувањето на работите и работните задачи, не е во согласност со начелото за наградување според трудот, поради што Судов утврди дека ставот 1 на оспорениот член 29 од овој правилник не е во согласност со членот 22 од Уставот на СР Македонија и со алинејата 8 на став 3 од членот 13 и ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд.

Исто така Судов утврди дека оваа одредба од правилникот не е во согласност и со начелото на еднаквост на работните луѓе и граѓаните утврдено во алинејата 9 на делот II од Основните начела на Уставот на СР Македонија затоа што работниците, кои се вработени или ќе се вработат во ова училиште по донесувањето на овој правилник, се доведени во нееднаква положба во однос на оние работници кои веќе биле вработени во времето на донесувањето на правилникот од причина што не е предвидено нивниот работен стаж, стекнат вон областа на просветата, да се вреднува по основот постојаност.

Понатаму, во текот на постапката и на седницата Судов утврди дека во групата IV од ставот 2 на член 10 од Правилникот за аналитичка процена на работите и работните задачи на работниците во истото училиште се определени работите и работните задачи за чие извршување е потребно средно, вишо или високо образование на наставници и способност за самостојна и програмирана работа, како и способност за раководење. Покрај другото, работите од оваа група бараат иницијативност и креативност. Карактеристичните работи од оваа група ги извршуваат наставници за одделенска и предметна настава, за продолжен престој и за забавишта. Работите од оваа група се вреднуваат и тоа: учител 450 бодови, наставник 900 и професор 1350 бодови.

Според ставот 1 на член 79 од Законот за основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 11/76, 4/77, 9/77 и 46/78) наставници за одделенска настава во основното училиште можат да бидат лица што завршиле филозофски факултет — педагошка група и педагошка академија — отсек за одделенска настава и лица што завршиле учителска школа. Во ставот 2 на истиот член од означениот закон наставници по предметна настава во основното училиште можат да бидат лица што завршиле еднопредметна или дво-предметна соодветна група за образование на наставници на факултет, висока школа, ликовна академија, музичка академија, педагошка академија или виша школа.

Според мислењето на Судов стручната подготовка има значење во системот на распределбата на средствата за личните доходи, така што за работите и работните задачи за кои е предвиден повисок степен на стручна подготовка оправдано е од гледиштето на начелото за наградување според трудот да се предвидува повисоко мерило по тој основ во однос на работите и работните задачи за кои е предвиден понизок степен на стручна подготовка.

Меѓутоа, во случаите кога за вршење на одредени работи и работни задачи се предвидени повеќе степени на стручна подготовка вреднувањето на стручната подготовка може да се врши не според подготовката што ја има конкретниот работник, туку според сложеноста на работите и работните задачи што тој ги врши. Имено, ако за вршењето на одредени работи и работни задачи алтернативно се утврдени повеќе степени на стручна подготовка, како што е тоа предвидено со членот 79 од законот, тоа според мислењето на Судов значи дека сложеноста на тие работи и работни задачи е

таква да може да ги врши со успех секој од работниците што има еден од утврдените степени на стручна подготовка.

Поради тоа Судов смета дека при вреднувањето на работите и работните задачи на наставниците, кога е во прашање еднаква сложеност на работите и работните задачи и кога со законот е утврдено дека со било кој од предвидените степени со успех ќе се изведува наставата, мора да се поаѓа и од единствени мерила затоа што стручната подготовка е основен елемент за одредување степените на сложеноста на работите и работните задачи. На овој начин не се обезбедува значењето и влијанието на стручната подготовка во системот на основите и мерилата за распределба на личните доходи според вложениот труд затоа што доколку работникот со повисок степен на стручна подготовка при утврдувањето на конкретните резултати постигнати во работата покаже дека работите и работните задачи ги извршил со поголем успех по квалитет и квантитет, тогаш тоа треба да се одрази и на неговиот конечен личен доход.

Со оглед на тоа што во група IV од ставот 2 на член 10 од правилникот за аналитичка процена на работите и работните задачи различно се вреднува трудот на наставниците кои вршат исти работи и работни задачи, а поинаквото вреднување се должи само по основот стручна подготовка, Судов утврди дека оваа одредба од правилникот не е во согласност со начелото за наградување според трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и разработено во ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд, како и со ставовите 1 и 2 на член 79 од Законот за основното воспитание и образование.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 115/78
24 мај 1979 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Грунчев, с. р.

328.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на точката 2 на член 37 и ставовите 2, 3 и 4 на член 38 од Правилникот за распоредување на чистиот доход и за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка, донесен од работниците на Економското училиште „Моша Пијаде“ во Скопје на 24 декември 1977 година, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по одржаната јавна расправа на 8 февруари 1979 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ ставовите 2, 3 и 4 на член 38 од Правилникот за распоредување на чистиот доход и за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка донесен од работниците на Економското училиште „Моша Пијаде“ во Скопје на 24 декември 1977 година.

2. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на здружениот труд Скопје за оценување уставноста и законитоста на точката 2 на член 37 од правилникот означен во точката 1 на оваа одлука.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Економското училиште „Моша Пијаде“ во Скопје на начинот определен за објавување на самоуправните општи акти.

4. Основниот суд на здружениот труд во Скопје му поднесе предлог на овој суд со барање да ја оцени уставноста и законитоста на точката 2 на член 37 од правилникот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот, оспорената одредба била противуставна и незаконита затоа што предвидувала наградувањето по основот сложеност на работата да се врши според стручната подготовка.

Во текот на постапката во Судов беше примена претставка за оценување уставноста и законитоста и на ставовите 2, 3 и 4 на член 38 од означениот правилник затоа што тие одредби определувале наградувањето по основот минат труд да се врши според стручната подготовка.

5. Во одговорот на наводите во предлогот и претставката, донесителот на актот појасни дека степенувањето на основот сложеност на работата е извршено според потребната стручна подготовка за вршење на работите и работните задачи. Покрај тоа, во одговорот се изнесува дека оспорената одредба е укината со донесување Одлука за измени и дополнувања на Правилникот за распоредување на чистиот доход и за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работниците на Економското училиште „Моша Пијаде“ од Скопје од 9 декември 1978 година.

Во поглед на наводите со кои се оспорува членот 38 од правилникот, претставникот на училиштето појасни дека оспорената одредба била преземена од претходниот самоуправен акт за наградување во училиштето затоа што во постапката за донесување на оспорениот акт преовладало мислењето дека треба да се врши диференцирано наградување по основот минат труд, а како критериум за тоа била земена стручната подготовка.

Покрај тоа, претставникот искажа тврдење дека оспорените ставови 2, 3 и 4 на членот 38 од правилникот се разработка на првиот став од истиот член и претставуваат изразување на мерилата за минатиот труд во бодови.

6. Врз основа на поднесените писмени прилози и изјавите на учесниците во постапката, Судов на јавната расправа утврди дека точката 2 на член 37 од оспорениот правилник престанала да важи со донесувањето на одлуката за измени и дополнувања на оспорениот правилник. Со оваа одлука се менува оспорената точка 2 на член 37 од оспорениот правилник на тој начин што се утврдуваат три степени според сложеноста на работите кои одговараат на работите и работните задачи на професорите, наставниците и стручните учители. Така, по основот сложеност на работите, професор во училиштето добива 90 бода, наставник 75, а стручен учител 55 бода. Судов покрај тоа, утврди дека во ставовите 2, 3 и 4 на член 38 како критериум за наградување на работниците по основот минат труд е земен степенот на стручната подготовка, па е определено дека работниците со низа стручна подготовка за секоја година работен стаж (освен за првите две) добиваат 1 бод по тој основ, со средна стручна подготовка 1,5 бодови, со виша 2 и со висока 2,4 бодови. За последните десет години работен стаж на работниците е определен пропорционално зголемен износ на бодови.

7. Според членот 121 од Законот за средното образование („Службен весник на СРМ“ бр. 24/70) наставници во училиштата за средно образование можат да бидат лица кои завршиле соодветна група за образование на наставници на: факултет, висока школа или уметничка академија. По исклучок, според овој член, практична настава, настава по општотехничко образование, физичко, ликовно и музичко воспитување и домаќинство можат да изведуваат и лица што завршиле соодветна група за образование на наставници на виша школа односно педагошка академија или на друг начин се здобиле со виша стручна спрема. Во ста-

вот 1 на член 196 од истиот закон е предвидено ако во високошколските установи не е организирана соодветна група за образование на наставници по практична настава, додека таква група не се организира, практична настава да можат да изведуваат и лица што завршиле соодветно училиште за средно образование. Според ставот 3 на член 129 од Законот за здружениот труд придонесот на работникот во работата се утврдува во зависност од квантитетот и квалитетот на работата, земајќи го предвид особено обемот и сложеноста на работата, квалитетот на остварените резултати од трудот, успешноста во користењето на средствата на трудот, остварените заштеди во работата, користењето на работното време, одговорноста во работата и условите под кои работи работникот. Согласно членот 22 од Уставот на СР Македонија, на секој работник во согласност со начелото за распределба според трудот и според продуктивноста на неговиот и на вкупниот општествен труд и со начелото на солидарноста на работниците во здружениот труд, му припаѓа личен доход за задоволување на неговите лични и заеднички општи општествени потреби, според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал за зголемување доходот во основната организација.

8. Оценувајќи ја уставноста и законитоста на ставот 2 на член 37 од оспорениот правилник, Судов утврди дека за работите и работните задачи на наставниците кои вршат предметна настава со закон е предвидена висока стручна подготовка, а по исклучок и виша стручна подготовка па според тоа и во оспорениот став 2 на член 37 е предвидено на наставниците кои ја немаат потребната стручна подготовка да им припаѓа помал износ на бодови по основот степен на сложеност кој всушност го изразува степенот на стручната подготовка.

Судов смета дека не е спротивно на начелото на распределба според трудот намалувањето на аконтацијата на личниот доход поради немање на соодветна стручна подготовка за вршење на одредени работи и работни задачи. Ова поради тоа што степенот на стручната подготовка на работникот може да има непосредно влијание врз неговиот работен придонес и по правило работник со повисок степен на стручна подготовка може да има поголем придонес, па според тоа и да биде повеќе награден по овој основ од работник со понизок степен на стручна подготовка.

Поради тоа Судов смета дека наставниците со виша стручна подготовка кои по исклучок вршат предметна настава и стручните учители со средна стручна подготовка кои по исклучок вршат практична настава по одделни предмети, можат да се сметаат како работници кои ја немаат потребната стручна подготовка, но на кои законот им дозволува вршење на одредени работи во просветната дејност, па затоа Судов смета дека помалиот износ на бодови предвиден во оспорениот став 2 на член 37 од правилникот за овој профил на наставници не е во спротивност со уставното начело на наградување според трудот.

Во поглед на одлуката за измени и дополнења на оспорениот правилник, Судов смета дека таа не предвидува битни промени во системот на наградување во училиштето, така што ги задржува утврдените односи во наградувањето предвидени во оспорениот правилник.

Оценувајќи ја уставноста на ставовите 2, 3 и 4 на членот 38 од оспорениот правилник, Судов оцени дека наградувањето по основот минат труд кое се врши според степенот на стручната подготовка независно од другите основи и мерила за распределба на личните доходи и независно од резултатите на трудот на работниците и нивниот личен придонес за зголемување на доходот на организа-

цијата на здружениот труд, не е во согласност со членот 22 од Уставот на СР Македонија.

На основа изнесеното, Судов одлучи како во точките 1 и 2 на оваа одлука.

У. бр. 147/78
8 февруари 1979 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Грунче, с. р.

329.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на Правилникот за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, донесен од работниците на Основната организација на здружениот труд Клиника за кожни и венерични болести во состав на Медицинскиот факултет во Скопје со референдум на 28 декември 1977 година, посебно на неговиот член 29, на основа членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по одржаната јавна расправа на 10 мај 1979 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, посебно неговиот член 29 донесен од работниците на Основната организација на здружениот труд Клиника за кожни и венерични болести во состав на Медицинскиот факултет во Скопје со референдум одржан на 10 мај 1977 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Клиниката за кожни и венерични болести во Скопје на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје му поднесе на Уставниот суд на Македонија предлог за оценување уставноста и законитоста на правилникот означен во точката 1 на оваа одлука, посебно на неговиот член 29. Според наводите во предлогот овој правилник бил противуставен и незаконит затоа што предвидува распределба на средствата за лични доходи, меѓу другото, и според здобиената стручна подготовка на работникот, а не според вложениот труд и постигнатите резултати во работата, додека членот 29 од правилникот бил противуставен и незаконит затоа што предвидува намалување на определен процент од личниот доход на работниците по основот сложеност на работите и работните задачи за чие вршење тие ја немале соодветната стручна подготовка утврдена во актот за систематизација на работите и работните задачи.

4. На јавната расправа Судов утврди дека во членовите 33 до 39 од правилникот се утврдени извесни основи за определување на реализираниот труд на работниците во извршувањето на нивните работи и работни задачи. Меѓутоа, според оценката на Судов, тие основи се воопштени и повеќе претставуваат начела, отколку основи врз основа на кои треба да се утврдува вложениот труд и резултатите на трудот на работниците. Со оглед на тоа, по оценката на Судов, оспорениот правилник всушност нема изграден систем на основи и мерила за утврдување на конкретно реализираниот труд на работниците.

Со членот 22 од Уставот на СР Македонија и членот 126 од Законот за здружениот труд е предвидено дека на секој работник, во согласност со начелото на распределба според трудот и со порастот на продуктивноста на неговиот и на вкупниот општествен труд и со начелото на солидарноста на работниците во здружениот труд му

припаѓа од доходот на основната организација на здружениот труд личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби, според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација. Од друга страна, со ставот 1 на член 23 од Уставот и на членот 127 од Законот за здружениот труд е предвидена за работниците во основната организација на здружениот труд обврска да ги утврдат основите и мерилата за распределба на средствата за своите лични доходи. Според тоа, од означените уставни и законски одредби несомнено произлегува дека учеството на работникот во распределбата на средствата за лични доходи зависи од резултатите на неговиот труд и неговиот личен придонес што го дал во зголемувањето на доходот на основната организација. Во оваа распределба тој учествува според основите и мерилата утврдени во самоуправниот општ акт за распределба на средствата за лични доходи. Затоа овој акт, според мислењето на Судов, треба да содржи работен систем на основи и мерила за утврдување не само на претпоставениот туку и на конкретно реализираниот труд на работникот. Таков систем не само што овозможува остварување на уставното начело на наградување според вложениот труд и постигнатите резултати во работата, туку претставува и стимул за вложување на поголем работен придонес од страна на работникот и постигнување на поголеми резултати во работата, што е од интерес како за работникот и неговата основна организација на здружениот труд, така и за општествената заедница во целина бидејќи овозможува зголемување продуктивноста на трудот.

Со оглед на тоа што оспорениот правилник не содржи изграден систем на основи и мерила за утврдување на конкретно реализираниот труд на работниците, Судов оцени дека тој не е во согласност со уставното начело на распределба според вложениот труд и постигнатите резултати во работата утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и во членот 126 од Законот за здружениот труд.

На расправата Судов утврди дека според членот 26 од оспорениот правилник сложеноста на работите и работните задачи, како основ, се проценува, меѓу другото, и низ елементите теоретско знаење здобиено со редовно школување и знаење здобиено со работно искуство. Најпосле, Судов утврди дека личниот доход по основот сложеност им се намалува, согласно членот 29 од правилникот, за 1/10 бодови на оние работници кои вршат работи и работни задачи, а го немаат потребното стручно знаење здобиено со редовно школување предвидено со правилникот за систематизација на работите и работните задачи и тоа за секој степен на пониско образование.

Судов смета дека задржувањето на определен дел од личниот доход на работникот по основот сложеност поради немање на соодветна стручна подготовка за вршење на работите и работните задачи не му е противно на уставното начело на распределба според вложениот труд и резултатите од трудот затоа што може да се претпостави дека таквиот работник дава помал работен придонес и постигнува помали резултати во работата, па е оправдано по овој основ и помалку да биде награден, што не значи дека ако тој во процесот на трудот даде поголем работен придонес и постигне поголеми резултати во работата по конечната распределба на средствата за лични доходи да не учествува според конкретно вложениот труд и постигнати резултати. Според тоа, работниците во основните организации на здружениот труд можат во своите самоуправни општи акти да предвидуваат вакви задржувања од личниот доход, но само по

тој основ, а не и од целиот личен доход. Судов меѓутоа утврди дека во членот 29 од правилникот е предвидено задржувањето на определен дел од личниот доход да се врши и за работниците кои се стекнале со стручна подготовка, но не со редовно школување, туку на друг допуштен начин. Со ваквиот начин на уредување на ова прашање, се повредува уставното начело на еднаквост на граѓаните во нивните права, утврдено во алинејата 9 на став 3 од дел II на Основните начела и ставот 2 на член 204 од Уставот на СР Македонија, според кои неприкосновената основа на положбата и улогата на човекот ја сочинува, меѓу другото, еднаквоста на правата, должностите и одговорностите на луѓето во согласност со уставноста и законитоста и дека сите се еднакви пред законот. Ова затоа што работниците со знаење здобиено со работно искуство се доведуваат во понеповолна положба во однос на оние работници кои имаат теоретско знаење здобиено со редовно школување, што од своја страна би создало нееднаквост меѓу овие две категории на работници.

Со оглед на тоа Судов оцени дека членот 29 од оспорениот правилник не е во согласност со уставното начело на еднаквост на граѓаните во нивните права и обврски.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 148/78

10 мај 1979 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Грунчев, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Уредбата за униформата и ознаките на звањата на работниците на милицијата, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 15/79, се поткраднале грешки, поради што се дава

И С П Р А В К А

НА УРЕДБАТА ЗА УНИФОРМАТА И ОЗНАКИТЕ НА ЗВАЊАТА НА РАБОТНИЦИТЕ НА МИЛИЦИЈАТА

1. Во член 7 точка 1 ред дваесетисми бројот „3“ треба да се замени со бројот „2“.
2. Во точка 6 ред седумнаесетти по точката, реченицата треба да почнува со нов ред, а во ред триесетти бројот „58“ треба да се замени со бројот „38“.
3. Во точка 9 ред трети по зборот „од“ треба да се додадат зборовите „каминхар или“.
4. Во член 9 ред втори по зборот „капа“ запирката треба да се брише.
5. Во член 14 ред трети по зборот „капа“ запирката треба да се брише.
6. Во член 17 ред осми зборовите „од 16 мм“ треба да се заменат со зборовите „како и на зимската блуза“.
7. Во член 19 став 1 тсчка 9 зборот „ознаките“ не треба да се членува и треба да гласи „ознаки“.
8. Во став 2 зборот „за“ треба да се замени со зборот „на“, а зборовите „позлатена испуска широка“ треба да се замени со зборовите „позлатен суиташи широк“.
9. Во член 20 став 1 точката на крајот на реченицата треба да се замени со двоточка.

Бр. 23-379/3

2 јули 1979 година

Скопје

ОД РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

282.

Врз основа на член 228 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 8/79), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 22 јуни 1979 година, во согласност со собранијата на основните заедници на пензиското и инвалидското осигурување, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДЕЛОКРУГОТ И ОСНОВИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА СТРУЧНАТА СЛУЖБА НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат делокругот, основите на организацијата, властувањата и начинот на финансирањето на Стручната служба на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија (во натамошниот текст: Стручна служба) во вршењето на работите за потребите на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија (во натамошниот текст: Заедница) со цел да се обезбеди ефикасно и економично вршење на стручните и другите работи на Заедницата.

Член 2

Стручната служба на Заедницата ги врши стручните, управните, финансиските, административните и техничките работи за Заедницата согласно прописите и самоуправните општи акти на Заедницата.

Член 3

Задача на Стручната служба е во рамките на својот делокруг да обезбеди реализација на функциите на Заедницата, нејзините задачи и нејзината политика во спроведувањето на пензиското и инвалидското осигурување, да обезбеди остварување на правата на осигурениците и извршување на нивните обврски, да обезбеди законито, стручно, квалитетно, ефикасно и економично работење.

II. ДЕЛОКРУГ И ОСНОВИ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА СТРУЧНАТА СЛУЖБА

Член 4

Стручните, управните, финансиските, административните и техничките работи за потребите на Заедницата ги вршат Стручната служба на Заедницата и стручните служби на основните заедници, односно заеднички стручни служби.

Член 5

Стручната служба на Заедницата ги врши особено следниве работи:

- 1) подготвува материјали од значење за утврдување политиката на развојот на пензиското и инвалидското осигурување;
- 2) подготвува нацрти и предлози на општите акти за Собранието на Заедницата и неговите органи и тела;
- 3) ги врши работите околу подготвувањето на решенијата за правата од пензиското и инвалидското осигурување од член 133 од Статутот на Заедницата;

4) подготвува решенија по жалбите на осигурениците и корисниците на пензија;

5) врши вештачење за оценка на работната способност, преостанатата работна способност и други факти од значење за правата од пензиското и инвалидското осигурување;

6) врши работи во врска со спречување од настапување на инвалидност и за спроведување политиката на професионалната рехабилитација и вработување на инвалидите на трудот и децата инвалиди;

7) ги врши работите на матичната евиденција на осигурениците и корисниците на пензија;

8) врши планско-аналитички, книговодствени и други економски работи за потребите на Заедницата;

9) врши електронска обработка на податоците и микрофилмување на документацијата;

10) врши исплати на пензиите и другите парични давања од пензиското и инвалидското осигурување;

11) ги врши имотно-правните работи на Заедницата;

12) ги врши работите во врска со општествениот стандард на корисниците на пензија;

13) обезбедува единствена примена на прописите, подготвува стручни упатства и дава правна помош;

14) врши и други работи одредени со закон, со Статутот и самоуправните општи акти, заклучоците и насоките на Собранието на Заедницата и неговите органи и тела.

Член 6

Со Самоуправна спогодба помеѓу Заедницата и основните заедници односно други самоуправни интересни заедници може да се определи стручните служби на основните заедници односно заедничките стручни служби на Заедницата да ги вршат следниве работи:

1) спроведување на постапката и подготвување на решенија за утврдување на пензиски стаж;

2) комплетирање на документацијата на осигурениците за права кои според член 133 од Статутот на Заедницата во прв степен се остваруваат во Заедницата;

3) прибирање, средување и контрола на документацијата за матичната евиденција на осигурениците и корисниците на пензија;

4) учество во работата на Комисијата за утврдување на работни места на кои стабот на осигурувањето се смета со зголемено траење и водење на соодветна евиденција;

5) подготвување на решенија, водење аналитичка евиденција и постапка за редовна и присилна наплата на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување на осигурениците што вршат дејност со личен труд и лицата вработени кај нив;

6) комплетирање на предмети и барања за кои во прв степен се одлучува во заедничките стручни служби определени во член 7 од оваа одлука;

7) вршење на работи за откривање на штетите и доставување на извештај и докази за водење постапка за надоместок на штета;

8) комплетирање и подготвување на предметите за осигурениците кои се упатуваат за оценка на работната способност и учество во работата на инвалидските комисии;

9) вршење и други работи одредени со Статутот на Заедницата, оваа одлука и другите самоуправни општи акти на Заедницата.

Член 7

Со самоуправната спогодба од член 6 на оваа одлука може да се определи спроведувањето на по-

стапката и подготвувањето на решенијата за право на старосна, инвалидска и семејна пензија, паричен надоместок за телесно оштетување и додаток за помош и нега во прв степен да се врши во стручните служби на основните заедници односно заедничките стручни служби во:

- 1) Скопје за осигурениците од подрачјето на Основната заедница — Скопје;
- 2) Штип за осигурениците од подрачјата на основните заедници во Штип, Кочани, Радовиш, Пробиштип, Винаца и Делчево;
- 3) Т. Велес за осигурениците од подрачјата на основните заедници во Т. Велес, Свети Николе, Неготино, Кавадарци и Гевгелија;
- 4) Прилеп за осигурениците од подрачјата на основните заедници во Прилеп, М. Брод и Крушево;
- 5) Битола за осигурениците од подрачјата на основните заедници во Битола, Ресен и Демир Хисар;
- 6) Охрид за осигурениците од подрачјата на основните заедници во Охрид, Струга и Дебар;
- 7) Гостивар за осигурениците од подрачјата на основните заедници во Гостивар и Кичево;
- 8) Тетово за осигурениците од подрачјето на Основната заедница во Тетово;
- 9) Куманово за осигурениците од подрачјата на основните заедници во Куманово, Кратово и Крива Паланка;
- 10) Струмица за осигурениците од подрачјата на основните заедници во Струмица, Валандово и Берово.

Член 8

Со Самоуправната спогодба од член 6 и 7 на оваа одлука поблиску се уредува организацијата, делокругот, меѓусебните односи и начинот на финансирањето на стручните служби на основните заедници односно заедничките служби за работите што ги вршат од надлежност на Заедницата.

Член 9

Стручната служба на Заедницата се организира во сектори и помали организациони единици според сродноста на работите и работните задачи.

Член 10

Во рамките на организационите единици се востановува еден извршител за вршење на истоветни работи и работни задачи по степенот и видот на потребната стручна подготовка и работно искуство кога обемот на работите бара полно работно време за еден работник.

Ако обемот на работите и работните задачи е поголем на одделни работи, може да се определат повеќе извршители.

Член 11

Заради утврдување на потребниот број на извршители во организационите единици на Стручната служба на Заедницата се утврдуваат следниве ориентациони нормативи:

- за утврдување на правата на осигурениците по жалби — еден извршител со висока стручна подготовка — правна насока на 450—500 барања годишно;
- за утврдување на правата на осигурениците во прв степен по меѓународни конвенции — еден извршител со висока стручна подготовка — правна насока на 250—300 барања, а за утврдување на пензиски стаж еден извршител на 1500—1800 барања годишно;
- за утврдување на правата за кои според член 133 од Статутот на Заедницата во прв степен се одлучува во Заедницата — еден извршител со висока стручна подготовка — правна насока на 400—450 барања годишно;

- за утврдување на пензиски стаж по жалби — еден извршител со висока стручна подготовка — правна насока на 550—600 барања годишно;
- за контрола на матичната евиденција на осигурениците и корисниците на пензија — еден извршител со виша стручна подготовка на 150.000 осигуреници односно 40.000 корисници на пензија;

- за шифрирање на податоците на матичната евиденција — еден извршител со средна стручна подготовка на 50.000 осигуреници и корисници на пензија;

- за работите на контрола на првостепените решенија — еден извршител со висока стручна подготовка — правна насока на 4—5 референти;

- за работите на ликвидација на пензии и други давања од пензиското и инвалидското осигурување — еден извршител со средно образование на 2000—23000 корисници;

- за работите на контрола на ликвидациите на пензиите — еден извршител со виша стручна подготовка на 10000—13000 корисници на пензија;

- за работите на препис — еден извршител дактилограф на 4—5 референти или 20 чукани страни со проред дневно, а во инвалидските комисии по еден во секоја комисија.

За работите на самоуправните, нормативните, правните, општите, кадровските, планско-аналитичките, електронската обработка на податоците, микрофилмувањето на документација, работите на сметководството и други работи, бројот на извршителите се определува според вистинскиот обем на работите и потребниот профил.

Член 12

Внатрешната организација и систематизација на работите и работните задачи поблиску се уредува со самоуправен општ акт на работната заедница на Стручната служба на Заедницата, во согласност со Собранието на Заедницата.

Член 13

Заради утврдување на потребниот број на извршители во стручните служби на основните заедници, односно во организационата единица во заедничките стручни служби се утврдуваат следниве ориентациони нормативи:

- за утврдување на правата од пензиското и инвалидското осигурување во I степен на 500—600 барања годишно еден извршител со висока или виша стручна подготовка (под извршител се подразбира: референт, раководител на група, шеф, началник и раководител на сектор);

- за утврдување на правата на професионална рехабилитација и вработување на инвалидите на трудот и децата инвалиди на 600—700 барања годишно еден извршител со висока или виша стручна подготовка;

- за утврдување на пензиски стаж на 1000—1200 барања годишно еден извршител со виша стручна подготовка;

- за работите на матична евиденција на 10000—12000 осигуреници еден извршител со средна стручна подготовка;

- за исплата на парични давања во врска со професионалната рехабилитација и вработување на 1000—1100 корисници еден извршител со средна стручна подготовка;

- за подготвување решенија, евиденција и наплата на придонесот од осигурениците што вршат дејност со личен труд на 1000 осигуреници еден извршител со средна стручна подготовка;

- за работите на преписи на 4—5 референти еден извршител — дактилограф или 20 чукани страни со проред дневно;

- за контрола на првостепени решенија на 4—5 референти еден контролор (раководител на група) со висока или виша стручна подготовка.

За работите на самоуправните, нормативните, правните, општите и заедничките и други работи, бројот на извршителите се определува според вистинскиот обем на работите и потребната стручна подготовка.

III. НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ

Член 14

Средствата за работа на Стручната служба на Заедницата и на стручните служби на основните заедници за вршење на работите одредени со оваа одлука се обезбедуваат од средствата на Заедницата и се утврдуваат со Финансискиот план на Заедницата.

Средствата за работа на стручните служби опфаќаат средства за лични доходи, заедничка потрошувачка и материјални трошоци.

Член 15

Средствата за лични доходи се утврдуваат според видовите и обемот на работите, нормативите за бројот и структурата на работниците утврдени со оваа одлука и остварените резултати во работата а во согласност со општествено-изградените основи и мерила за стекнување и распределба на доходот и личните доходи и самоуправни спогодби за слободна размена на трудот помеѓу Стручната служба и Заедницата.

Средствата за материјални трошоци и опрема се утврдуваат според вистинските потреби и вистинските цени на материјалите, опремата и услугите.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 16

Стручната служба на Заедницата ќе ја усогласи својата внатрешна организација со оваа одлука најдоцна до 31 декември 1979 година.

Член 17

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Бр. 1585/1

25 јуни 1979 година
Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

283.

Врз основа на член 188 став 1 точка 8 и член 227 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 8/79), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 22 јуни 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОСНОВИТЕ, МЕРИЛАТА И КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЈНОСТА НА ОСНОВНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука се определуваат основите, мерилата и критериумите за начинот на утврдувањето и висината на средствата за финансирање дејноста на основните заедници на пензиското и инвалидското осигурување.

Член 2

Основните заедници на пензиското и инвалидското осигурување (во натамошниот текст: основна заедница) имаат средства, и тоа:

1) за обезбедување на услови за спроведување на професионална рехабилитација и вработување на инвалидите на трудот и децата инвалиди и за преземање мерки за спречување од настанување на инвалидност;

2) средства кои основната заедница ги здружува со основните организации на здружениот труд и другите организации и заедници за спроведување на професионалната рехабилитација и вработувањето на инвалидите на трудот и децата инвалиди и за спречување од настанување на инвалидност;

3) средства што на основната заедница ќе ги отстапи Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за определени намени;

4) средства што и припаѓаат на основната заедница за решавање на станбените потреби на корисниците на пензија и тоа: средства за изградба на станови во општествена сполученост и станови изградени од средствата за солидарна станбена изградба и за индивидуално кредитирање на корисниците на пензија според условите и критериумите на Самоуправната интересна заедница на домувањето;

5) за закрепнување и рекреација на корисниците на пензија, и

6) средствата што и припаѓаат на основната заедница за работа на стручната служба се:

— за лични доходи и заедничка потрошувачка;
— за материјални трошоци за работа на стручната служба, и

— за трошоци на самоуправните органи на основната заедница (патни и дневни трошоци и изгубена заработувачка на делегатите на основната заедница и кирија за одредување на седници на самоуправните органи на основната заедница).

Член 3

Средствата предвидени во член 2 точка 1, 2, 3, 5 и 6 од оваа одлука се утврдуваат со Финансискиот план на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија (во натамошниот текст: Заедница) во согласност со финансиските планови на основните заедници.

Член 4

Како основа за начинот на утврдувањето и висината на средствата од член 2 на оваа одлука претставуваат годишните програми кои ги донесува Собранието на основната заедница врз основа на програмата за среднорочниот развој на основната заедница, а во согласност со програмата и плановите за развој на Заедницата и општиот општествен и стопански развој на општината и Републиката, и тоа:

1) програма за мерки и акции за спречување од настанување на инвалидност, за смалување на инвалидност и за спроведување на професионалната рехабилитација и вработување на инвалидите на трудот и децата инвалиди на осигуреници;

2) програма за одмор и рекреација на корисниците на пензија, и

3) програма за решавање на станбените потреби на корисниците на пензија.

Член 5

Средствата предвидени во член 2 точка 1 и 2 од оваа одлука се распоредуваат на основните заедници за:

— учество во трошоци за спроведување на професионалната рехабилитација на инвалидите на трудот и децата — инвалиди според решението за признато право;

— учество во трошоците за сместување и исхрана на инвалидите на трудот и децата — инвалиди за време на вршењето на професионалната рехабилитација, според бројот на инвалидите на

трудот и децата — инвалиди на кои со решение им е признаено соодветното право;

— обезбедување на надоместоците на инвалидите на трудот од II и III категорија на инвалидност кои имаат право на вработување на соодветна работа и право на професионална рехабилитација според решението за признавање на правото и бројот на корисниците на правата;

— учество во трошоците за обезбедување мерки за спречување од настанување на инвалидност според програмата;

— заштитни работилници и вработување на инвалидите на трудот и децата инвалиди според програмата.

Член 6

Средствата од член 2 точка 5 од оваа одлука се распоредуваат на основните заедници врз основа на бројот на корисниците на правата на ден 31 декември од минатата година.

Средствата што и припаѓаат на основната заедница за закрепнување и рекреација на корисниците на пензија ќе се распоредуваат согласно Самоуправната спогодба за заедничко издвојување и насочување на средства заради обезбедување услови за одмор, закрепнување и рекреација на корисниците на пензија, а ќе се користат според мерилата и критериумите предвидени со Правилникот за условите и постапката за помагање на одморот, закрепнувањето и рекреацијата на корисниците на пензија.

Член 7

Заедницата ќе и отстапува на основната заедница и средства за создавање на услови за работа на стручната служба согласно посебна програма за намената и користењето на тие средства.

Член 8

Средствата за решавање на станбените потреби на корисниците на пензија од член 2 точка 4 на оваа одлука основната заедница ќе ги користи согласно Правилникот за мерилата, критериумите и постапката за користење на средствата за решавање на станбените потреби на корисниците на пензија.

Член 9

Висината на средствата што и припаѓаат на основната заедница за работа на стручната служба на основната заедница се утврдува врз основа на Самоуправната спогодба за основите, мерилата и критериумите за слободна размена на трудот помеѓу Заедницата, основните заедници и работниците на Стручната служба на Заедницата и на стручните служби на основните заедници.

Член 10

Средствата утврдени според мерилата и критериумите на оваа одлука се користат во согласност со основната намена и за начинот на нивното користење одлучува Собранието на основната заедница.

Член 11

Основните заедници од подрачјата на поодделни општини самоуправно може да се спогодуваат за заедничко вложување на средствата со кои располагаат основните заедници.

Член 12

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Бр. 1586/1

22 јуни 1979 година

Скопје

Претседател,
Лилјана Манева, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — БИТОЛА

284.

Врз основа на член 83 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78 и 43/78) и член 18 став 1 точка 8 од Статутот на ОСИЗ за социјална заштита — Битола („Службен гласник на општината Битола“, бр. 3/79), Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 15 јуни 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОСИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука се изменува Одлуката за утврдување на стапките на придонесите на ОСИЗ за социјална заштита — Битола („Службен весник на СРМ“, бр. 16/79), донесеа од Собранието на Заедницата на 20. II. 1979 година, под број 02-13/1-79.

Член 2

Во член 2 став 1 точка 1 од Одлуката за утврдување на стапките на придонесите на ОСИЗ за социјална заштита — Битола („Службен весник на СРМ“, бр. 16/79), износот 0,24% се утврдува на 0,20%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општината Битола“, а ќе се применува од 1 јуни 1979 година.

Бр. 02-59/1

15 јуни 1979 година

Битола

Претседател,
Живко Димовски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — БИТОЛА

285.

Врз основа на член 13 од Законот за самоуправни интересни заедници за воспитание и образование („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78), член 10 од Самоуправната спогодба за основање на Самоуправната интересна заедница за образование и наука — Битола и член 6 од Статутот на СИЗ за образование и наука — Битола, на седницата одржана на 22 јуни 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИВРЕМЕНО НАМАЛУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ОД СТОПАНСТВОТО И ОД ЛИЧЕН ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС ОД НЕСТОПАНСТВОТО

Член 1

Со оваа одлука привремено се намалуваат стапките на придонесите од личен доход од работен однос од стопанството и од личен доход од работен однос од нестопанството од кои се обезбедуваат средства за СИЗ за образование и наука — Битола.

Член 2

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат за СИЗ за образование и наука — Битола изнесуваат:

1. придонесот од личен доход од работен однос од нестопанството од 5,00% се намалува на 3,90%;
2. придонесот од личен доход од работен однос од стопанството од 5,00% се намалува на 3,90%.

Член 3

Стапките од член 2 од оваа одлука ќе се применуваат од 1. 6. 1979 година до 30. 11. 1979 година.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јуни 1979 година.

Бр. 02-158

22 јуни 1979 година

Битола

Претседател,

Велко Арнаудовски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА —
ПРОБИШТИП

286.

Врз основа на член 83 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78) и член 23 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Пробиштип, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 20 јуни 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ
НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА
ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА —
ПРОБИШТИП

I

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите на доходот од ОЗТ, личниот доход од работен однос од нестопанска дејност, личен доход од земјоделска дејност, личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност и личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност заради обезбедување средства на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Пробиштип.

II

Се утврдуваат следните стапки на придонеси и тоа:

1. придонес од доходот на ОЗТ — по стапка од 0,40%;
2. придонес од личен доход од работен однос од нестопански дејности — по стапка од 0,40%;
3. придонес од личен доход од земјоделска дејност — по стапка од 0,50%;
4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност — по стапка од 1% и
5. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност — по стапка од 1%.

III

Во однос на обврзниците, основницата, пресметувањето и уплатувањето на придонесот за социјална заштита ќе се применуваат одредбите од член 1 од Законот за изменување и дополнување на Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 43/78), член 87, 88 и 89 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78).

IV

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и ќе се применува од 1. 6. 1979 година.

V

Со донесувањето на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување стапките на придонесите на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита на општината Пробиштип, бр. 02-25/1 од 8 април 1975 година.

Бр. 02-174/1

22 јуни 1979 година

Пробиштип

Претседател,

Стојл Јовановски, с. р.

Обласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

При овој суд е заведен спор по тужбата за измена на пресуда за чување и воспитување на дете од тужителката Мајер Павлина против тужениот Петрески Милан кој живее во СР Германија со непозната адреса. Вредност на спорот 100 н. динари.

Се повикува тужениот Петрески Милан, сега со непознато место на живеење, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави пред судот, достави адреса или определи полномошник кој ќе го застапува по овој предмет. Доколку во наведениот рок не се јави ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси до правосилното окончување на спорот.

Од Општинскиот суд во Прилеп, П. бр. 598/1979 година. (42)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за утврдување на првенствено право на купување, а по тужбата од тужителот Османи Зулфикар од село Каменјане, Тетовско, против тужениот Мустафи Абуша Саит од село Лисец, Тетовско, сега со непознато место на живеење.

Се повикува тужениот Мустафи Абуша Саит да се јави пред овој суд, достави адреса или одреди полномошник кој ќе го застапува при овој суд, а во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно на истиот ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги застапува неговите правни интереси.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 352/1979 година. (43)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ОХРИД

Пред Општинскиот суд во Охрид, се води постапка за прогласување за умрен лицето Петар Дамјанов Горноски од село Слатино, Охридско, роден на 15. III. 1890 година во село Слатино, кој не станал во 1947 година, со неговото одење во Јужна Америка, бидејќи од таа година не се има јавено.

Се повикува исчезнатото лице да се јави во рок од 3 месеци од објавувањето на огласот, а воедно се повикува секој оној кој нешто знае за неговиот живот да му соопшти на овој суд.

Од Општинскиот суд во Охрид, ВПС бр. 238/77 година. (47)

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот округли печат под назив: „Станбено штедна задруга „Монтер“ — Скопје“, се огласува за неважен. (1337)

Загубениот округли застапнички печат под назив: „Лотарија на Македонија бр. 88 Охрид“, се огласува за неважен. (1658)

Загубениот округли печат под назив: „Работна организација „Црвена звезда“ — Гостивар — Работна единица „Механизација — Гостивар“, се огласува за неважен. (1981)

Загубениот округли печат под назив: „Сојуз на синдикатите на Македонија ОО на ССМ при Рударски институт Београд — Земун ООЗТ „Рударски институт — Скопје“, се огласува за неважен. (2093)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Свидетелство за завршен испит и диплома на име Правда Саревска, ул. „Среќко Пужаљка“ бр. 15 — Куманово. (1346)

Работна книшка бр. 1632 сер. бр. 1270 на име Јелица Александар Трајчевска, с. Конопница, Крива Паланка. (1371)

Сервисна книшка за возило „Застава 750/СЦ“, број на мотор 669421 и број на шасија 644719 на име „Наша суровина“ — ОЗТ за откуп и промет со сите видови отпадоци на големо и мало — Скопје. (1759)

Воена книшка на име Мустафа Ферат Сами, с. Гошинце, Куманово. (1930)

Воена книшка на име Агим Бакии, с. Желино, Тетово. (1224)

Чек бр. 4182488, издаден на 03. 11. 1978 година од Р. О. „Антропромет“ Скопје во вредност од 13.525,00 на име Угостителска работна организација „Метропол“, Скопје. (2207)

Работна книшка, рег. бр. 7032, серија бр. 88040, издадена од Собранието на општината Ресен на име Карапалевски Спиоров Калија, с. Шурленци, Ресен. (2237)

Свидетелство, издадено од Гимназијата „Кочо Рацин“ во Титов Велес на име Бокерески Богоја, ул. „I-ва Македонска ударна бригада“ бр. 19, Охрид. (2394)

Чекови за потрошувачки кредит, бр. 4029883 во вредност од 5.000,00 дин., број 4029885 во вредност од 5.000,00 дин. и 4029888 во вредност од 4.000,00 дин., на име Снежана Димитриоска, ул. „Маџари“ бр. 14-в, Скопје. (2512)

Ученичка книшка од I до VI одделение на име Елица Пејоска, ул. „Ленин“ бр. 227, Прилеп. (3578)

Работна книшка на име Драгица Алексовска, ул. „Тодор Думба“ бр. 62, Куманово. (3579)

Свидетелство на име Јовица Вучковски, ул. „Кирил и Методи“ бр. 18, Куманово. (3580)

Свидетелство на име Детали Беџети, с. Лисец, Тетово. (3581)

Здравствена легитимација на име Бујар Фазлиу, Тетово. (3582)

Свидетелство на име Ружди Хавзиу, с. Пирок, Тетово. (3583)

Свидетелство на име Иса Муртезани, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 326, Тетово. (3584)

Свидетелство и ученичка книшка на име Зекирија Ислами, ул. „К. Ј. Питу“ бр. 82, Тетово. (3585)

Свидетелство на име Демир Маснити, с. Раковец, Тетово. (3586)

Лична карта на име Алил Азири, с. Слатино, Тетово. (3587)

Возачка дозвола на име Гоце Спасоски, с. Цепчиште, Тетово. (3588)

Свидетелство на име Енвер Ајдари, с. Чајле, Гостивар. (3589)

Свидетелство на име Дерамедин Зенуни, с. Дебреше, Гостивар. (3590)

Работна книшка на име Илија Костадинов, с. Панчарево, Берово. (3591)

Уверение за прва помош бр. 879 на име Војо Шишовски, ул. „Задарска“ бр. 11, Берово. (3592)

Свидетелство на име Мирко Ѓорѓиев, Делчево. (3593)

Работна книшка на име Соња Иванова, ул. „Солунска“ бр. 49, Битола. (3594)

Режи карта на име Методија Смилески, с. Гостиражни, Прилеп. (3595)

Свидетелство на име Мурат Нуковиќ, с. Десово, Прилеп. (3596)

Свидетелство на име Диме Цветковски, ул. „Ј. Јорданоски“ бр. 102, Прилеп. (3597)

Свидетелство на име Менка Ристеска, с. Мојино, Битола. (3598)

Здравствена легитимација на име Снежана Стеваноска, ул. „Моша Пијаде“ бр. 277-а, Прилеп. (3599)

Работна книшка на име Димко Талески, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 5, Прилеп. (3600)

Свидетелство на име Трајко Кандовски, с. Лениште, Прилеп. (3601)

Свидетелство на име Џељал Џељазии, с. Боговиње, Тетово. (3602)

Свидетелство на име Азиз Јакупи, с. Ново Сивиње, Тетово. (3602)

Работна книшка на име Неим Мурати, с. Врпчиште, Гостивар. (3604)

Работна книшка на име Стојко Мицкоски, с. Бешиште, Прилеп. (3605)

Свидетелство за IV одделение на име Тодорка Колеска, ул. „Ц. Коњарец“ бр. 223, Прилеп. (3606)

Свидетелство на име Димче Цаботкоски, с. Прилепец, Прилеп. (3607)

Свидетелство за VI одделение на име Трајанка Николоска, ул. „Р. Ристески“ бр. 31-а, Прилеп. (3608)

Свидетелство за IV одделение на име Славка Петреска, с. Никодин, Прилеп. (3609)

Свидетелство на име Савко Стаменкоски, с. Мождивњак, Крива Паланка. (3610)

Свидетелство на име Шафи Абази, с. Бозовце, Тетово. (3611)

Свидетелство на име Ѓорѓија Петанчески, с. Тополчани, Битола. (3612)

Работна книшка на име Наце Цветковски, с. Теповци, Битола. (3613)

Свидетелство на име Јован Мојановски, ул. „Кр. Катарина“ бр. 72, Београд. (3614)

Ученичка книшка на име Гоце Стојкоски, ул. „Егејска“ бр. 41, Прилеп. (3615)

Лична карта на име Алексо Трајкоски, ул. „П. Котеска“ бр. 140, Прилеп. (3616)

Свидетелство на име Демиралли Хасани, с. Меро, Тетово. (3617)

Свидетелство на име Шекибе Мемеди, с. Цепчиште, Тетово. (3618)

Свидетелство за III и IV клас на име Шукри Бајрами, с. Пирок, Тетово. (3619)

Воена книшка на име Славче Дујовски, ул. „Маршал Тито“ бр. 135, Берово. (3620)

Пасош на име Славче Дујовски, ул. „Маршал Тито“ бр. 135, Берово. (3620-а)

Свидетелство на име Душан Митевски, с. Драмче, Делчево. (3621)

Свидетелство на име Благоја Талески, ул. „В. Јоциќ“ бр. 12/34, Скопје. (3622)

Работна книшка на име Вера Б. Данаилска, ул. „Охридска“ бр. 7, Прилеп. (3623)

Свидетелство на име Флоринка Секулоска, с. Падино, Битола. (3624)

Свидетелство на име Злата Трајкоска, ул. „В. Стеваноски“ бр. 5, Прилеп. (3625)

Свидетелство на име Панде Чесноска, ул. „Ленин“ бр. 94, Прилеп. (3626)

Свидетелство на име Целе Кликуноски, с. Беловодица, Прилеп. (3627)

Свидетелства за I, II и III година на име Мица Стеваноска, ул. „Пелинце“ бр. 18, Куманово. (3628)

Свидетелство на име Стевка Лекова, с. Градец, Крива Паланка. (3629)

Свидетелство на име Мире Филиповски, с. Г. Крушје, Македонски Брод. (3630)

Свидетелство за IV одделение, издадено од ЦОУ „Тодор Јанев“, нас. Чашка на име Паневски Геле, с. Војница, Титов Велес. (3631)

Свидетелство на име Павлина Василева, нас. Чашка, Титов Велес. (3632)

Свидетелство на име Лепосава Трајковиќ, нас. Чашка, Титов Велес. (3633)

Свидетелство на име Никола Маневски, с. Кројинци, Титов Велес. (3634)

Свидетелство на име Надежда Заковска, ул. „Вардарска“ б.б. IV/11, Гостивар. (3635)

Свидетелство на име Селман Селмани, с. Неготино, Гостивар. (3637)

Свидетелство на име Седидан Касами, с. Се-ември, Гостивар. (3642)

- Диплома на име Несет Јусуфи, Тетово. (3638)
Свидетелство на име Амди Вели, с. Каменјане, Тетово. (3639)
Диплома на име Реденко Смилески, ул. „Н. Парапунов“ бр. 104, Гостивар. (3640)
Свидетелство на име Ристем Османи, с. Равен, Гостивар. (3641)
Свидетелство на име Сали Ирфани, ул. „18 Ноември“, Гостивар. (3642)
Свидетелство на име Насир Реџеџи, с. Градец, Гостивар. (3643)
Свидетелство на име Синан Синани, с. Добридол, Гостивар. (3644)
Свидетелство на име Атанас Хаџиџевски, ул. „Карл Маркс“ бр. 100, Куманово. (3645)
Свидетелство на име Светлана Димитријевска, ул. „Илинденска“ бр. 23, Куманово. (3646)
Работна книшка на име Мери Макарова, ул. „Орце Николов“ бр. 21, Крива Паланка. (3647)
Свидетелство на име Трајанка Николовска, с. Лозани, Битола. (3648)
Свидетелство на име Доре Јованоски, ул. „М. Ацев“ бр. 1/13, Прилеп. (3649)
Ученичка книшка на име Роза Милошевска, ул. „Пелагонија“ бр. 26, Прилеп. (3650)
Свидетелство на име Елена Стојчевска, Бул. „Ослободување“ бр. 52/1/6, Кичево. (3651)
Свидетелство на име Богдан Андреевски, с. Бањица, Титов Велес. (3652)
Диплома на име Керим Красниќи, ул. „117“ бр. 4, Тетово. (3653)
Свидетелство на име Рамадан Медија, с. Пирок, Тетово. (3654)
Здравствена легитимација на име Беќир Зибер, с. Желино, Тетово. (3656)
Здравствена легитимација на име Џеврије Зибер, с. Желнино, Тетово. (3656)
Свидетелство на име Илјас Зеноски, с. Непроштено, Тетово. (3657)
Земјоделска здравствена легитимација на име Нерлин Асиџи, с. Г. Речица, Тетово. (3658)
Свидетелство на име Јасна Неделкоска, с. Сушица, Гостивар. (3659)
Свидетелство на име Ристо Болџоски, с. Витолиште, Прилеп. (3660)
Свидетелство на име Љубе Лабуноски, с. Клепац, Прилеп. (3661)
Свидетелство на име Загорка Ристеска, с. Секирци, Прилеп. (3662)
Свидетелство на име Милка Сврџиноска, с. Рилево, Прилеп. (3663)
Свидетелство на име Верка Роканоска, ул. „Бл. Крстески“ бр. 20, Прилеп. (3664)
Извод и потврда од феријална пракса на име Ристо Бошкоски, с. Витолиште, Прилеп. (3665)
Чек бр. 109769, издаден од Југобанка на име Аглика Карапева, Занат сервис „Македонија“ прод. бр. 9, Прилеп. (3666)
Чек бр. 062518745 на име Стеван Николоски, Занат сервис „Македонија“ прод. бр. 9, Прилеп. (3667)
Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „Кирил и Методиј“ на име Ѓуровски Слободан, Македонски Брод. (3668)
Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „Јоаким Крчоски“, Македонски Брод на име Димоски Зоре, Македонски Брод. (3669)
Свидетелство на име Магдалена Елискова, нас. Чашка, Титов Велес. (3670)
Свидетелство на име Цвета Андова, нас. Чашка, Титов Велес. (3671)
Свидетелство на име Османаќи Незири, ул. „Т. Черепналкоски“ бр. 9, Прилеп. (3672)
Свидетелство на име Зуди Хусеџи, с. Врапчиште, Гостивар. (3673)
Лична карта на име Меркиван Ајредини, ул. „С. Симоноски“ бр. 53, Гостивар. (3674)
Свидетелство и диплома на име Методија Гавриловски, ул. „Ж. Брајковски“ бр. 19, Гостивар. (3675)
Работна книшка на име Мурадие Хаџиќ, Гостивар. (3675-а)
Здравствена легитимација на име Лозанче Фаџиќ, ул. „И. Милутиновиќ“ бр. 31, Битола. (3676)
Работна книшка на име Методија Костадиновски, ул. „В. Јоџиќ“ бр. 18, Куманово. (3677)
Здравствена легитимација, издадена од СИЗ за здравствено осигурување, Титов Велес на име Ставрев Николче, ул. „Љубљанска“ бр. 18, Титов Велес. (3678)
Воена книшка на име Васил Јованов, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 22, Титов Велес. (3679)
Свидетелство на име Вожана Зоева, ул. „Битолска“ бр. 3, Титов Велес. (3680)
Возачка дозвола на име Хазис Хајдари, с. Требош, Тетово. (3681)
Диплома на име Исак Шерифи, с. Добриште, Тетово. (3682)
Здравствена легитимација на име Велко Мишовски, с. Раотинце, Тетово. (3683)
Свидетелство на име Локман Зибер, с. Д. Палчиште, Тетово. (3684)
Воена книшка на име Зулбеар Зулбеари, ул. „29 Ноември“ бр. 56, Тетово. (3685)
Диплома на име Ганимете Лимани, ул. „Охридска“ бр. 17, Тетово. (3686)
Воена книшка на име Џеваир Емџи, ул. „Вардарска“ бр. 37, Тетово. (3687)
Свидетелство на име Шабан Сали, с. Пршовце, Тетово. (3688)
Свидетелство на име Каранџилка Василоска, с. Г. Коњари, Прилеп. (3689)
Свидетелство на име Лилјана Стефановска, ул. „К. и Методи“ бр. 18, Куманово. (3690)
Воена книшка на име Агим Мамути, с. Милетино, Тетово. (3691)
Воена книшка на име Кемал Алили, с. Селце, Тетово. (3692)
Свидетелство на име Неби Дурмиџи, ул. „Бр. Гиноски“ б.б., Гостивар. (3693)
Свидетелство на име Љубица Крстеска, с. Пожаране, Гостивар. (3694)
Диплома на име Самит Руџиќи, с. Пирок, Гостивар. (3695)
Свидетелство на име Науме Шареска, ул. „ЈНА“ бр. 210, Гостивар. (3696)
Земјоделска здравствена легитимација на име Петре Стојаноски, с. Рилево, Прилеп. (3697)
Свидетелство на име Данчо Врбоски, Прилеп. (3698)
Уверение на име Кирил Антоски, ул. „Кукушка“ бр. 7, Прилеп. (3699)
Свидетелство на име Веле Косически, с. Тополчани, Прилеп. (3700)
Свидетелство на име Лилјана Стојаноска, с. Г. Село, Прилеп. (3701)
Свидетелство на име Влаже Стојчески, с. Г. Село, Прилеп. (3702)
Диплома на име Лена Јованоска, ул. „Егејска“ бр. 80, Прилеп. (3703)
Свидетелство на име Војо Ристески, с. Подмол, Прилеп. (3704)
Лична карта на име Војо Ристоски, с. Подмол, Прилеп. (3704-а)
Свидетелство на име Љубе Илиески, ул. „М. Козар“ бр. 56, Прилеп. (3705)
Воена книшка на име Исмаиловски Јашар Рамиз, ул. „11 Ноември“ бр. 72, Куманово. (3606)
Работна книшка на име Мехмет Реџеџи, ул. „Крсте Мисирџов“ бр. 36, Куманово. (3707)
Лична карта на име Ѓурѓа Алексовска, ул. „Б. Тоска“ бр. 144, Тетово. (3708)
Ученичка книшка на име Фајредин Зенулаџи, с. Урвич, Тетово. (3709)
Свидетелство на име Мемџиш Аџиџи, с. Урвич, Тетово. (3710)
Свидетелство на име Груѓо Боински, ул. „Охридска“ бр. 7, Делчево. (3711)

КОНКУРСИ

Советот на Економскиот факултет — Скопје

распишува КОНКУРС

за избор на наставник на неодредено време во сите наставнички звања по предметот Деловна статистика

Покрај општите услови предвидени за засновање на работен однос, кандидатите треба да ги исполнуваат и посебните услови, предвидени во Законот за високото образование и Статутот на факултетот.

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на факултетот во рок од 30 дена од објавувањето на конкурсот во „Службен весник на СРМ“. (161)

Врз основа на член 14 и 15 од Правилникот за работните односи, Работничкиот совет на ГЗРО „Ремонт“ — Скопје

распишува КОНКУРС

за пополнување на работи и работни задачи директор на финансискиот сектор

УСЛОВИ:

Покрај општите услови пропишани со закон, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:

1. да имаат висока или виша подготовка од економска насока и најмалку 5 години работно искуство на раководни работи и работни задачи;
2. да имаат способност за организирање на работите и да поседуваат морално-политички квалитети.

На овие работи и работни задачи се врши реизбор на секои 4 години.

Личниот доход ќе се одреди по Правилникот за распределба на средствата за лични доходи и за единичка потрошувачка на Работната организација.

Рок за поднесување пријави е 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. Неблаговремените и непотполни пријави нема да се земаат во разгледување.

Кандидатите се должни кон пријавата да поднесат докази за стручната подготовка, докази за досегашното движење во работата со опис на работите и работните задачи кои ги обавувале.

Пријавите, со потполна документација, се поднесуваат на адреса: ГЗРО „Ремонт“ Скопје, булевар „Македонско-косовска бригада“ бр. 66 — Скопје.

Советот на Институтот за тутум — Прилеп

распишува КОНКУРС

за избор на двајца стручни советници во Работната единица селекција, агротехника и семепроизводство

У с л о в и:

Покрај општите услови предвидени со Законот за работни односи да ги исполнуваат и следните:

- да имаат завршено земјоделски факултет;
- да имаат долгогодишна соодветна практика и значајни објавени стручни трудови што се признаени во областа на селекцијата.

Кандидатите со молбата да приложат диплома за завршен факултет, список на објавени трудови и куса биографија.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Молбите со потребните документи се доставуваат до Институтот, со назнака за конкурс. (166)

Врз основа на член 33 на РО „Југопромет“ — Ѓ. Петров и членот 85 и 86 од Самоуправната спогодба за здружување на работниците при „Југопромет“ — Ѓ. Петров. Собирот на работните луѓе при РО „Југопромет“ — Ѓ. Петров

распишува КОНКУРС

за пополнување на работното место индивидуален раководен орган — директор

УСЛОВИ:

Покрај општите услови за вработување, предвидени со ЗЗТ и ЗРО, кандидатите треба да ги исполнуваат и посебните услови:

1. да имаат средно или вишо образование;
2. работно искуство до 6 години на раководни места,
3. да имаат организаторски способности и морално-политички квалитети,
4. да не се осудувани за кривични дела по член 511 од ЗЗТ.

Молбите со потребните документи да се доставуваат до конкурсната комисија на РО „Југопромет“ — Ѓ. Петров, ул. „Железничка колонија“ бр. 2.

Конкурсот е отворен 15 дена од објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (154)

Советот на Шумарскиот факултет во Скопје

распишува КОНКУРС

за избор и преизбор на наставни работници и стручни соработници во исто или повисоко звање

1. Избор или преизбор на еден наставник по предметот ПЕДОЛОГИЈА СО ОСНОВИ НА МИНЕРАЛОГИЈАТА во звањето вонреден или редовен професор;
2. Избор на еден наставник по предметот УРЕДУВАЊЕ НА ШУМИТЕ во звањето доцент;
3. Избор на еден наставник во сите наставнички звања по предметот АНАТОМИЈА СО ТЕХНОЛОГИЈА НА ДРВОТО;
4. Избор на еден стручен соработник во звање-то асистент по предметот ДЕНДРОМЕТРИЈА.

Пријавите по Конкурсот се поднесуваат до Деканатот на Шумарскиот факултет во Скопје.

Кандидатите кон пријавата треба да приложат диплома за завршен II, III степен на студии, односно за завршен докторат, куса биографија, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Пријавите, кусата биографија и списокот на стручните и научните трудови се поднесуваат во отворениот рок од 15 дена. (147)

Советот на РО — Земјоделски факултет — Скопје, ООЗТ — Институт за овоштарство — Скопје

распишува КОНКУРС

за избор на еден наставник во сите звања по предметот специјално овоштарство

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите пропишани со Законот за високото образование на СР Македонија и Законот за организирање на научните дејности на СРМ.

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ — Институт за овоштарство — Скопје.

Кон пријавата кандидатите треба да приложат диплома, куса биографија, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Пријавата, кусата биографија и списокот на стручните и научните трудови се поднесуваат во четири примероци.

Рок за пријавување е 15 дена од денот на објавувањето на Конкурсот.

Некомплетни документи нема да се земаат предвид при разгледувањето. (156)

Врз основа на чл. 70 и 71 од Статутот, Работничкиот совет на ЗИК „МАЛЕШ“, ООЗТ „ДИВНА“ — Берово,

распишува КОНКУРС

за избор на индивидуален работороден орган на ООЗТ

Покрај општите услови предвидени со Законот за здружен труд и Законот за работни односи, кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови:

- I. а) — да има завршено економски факултет или виша економска школа со 5 години работно искуство во структурата;
- б) — да има завршено средно економско училиште со 6 години работно искуство во структурата;
- II. — да има најмалку 5 години работно искуство во обавување на раководни работи и работни задачи што ја чинат основната дејност на ООЗТ;

— да поседува морално-политички квалитети и организациони и други способности;

— да не е под истрага и да не е осудуван за кривични дела по чл. 511 од Законот за здружен труд.

Кон пријавата кандидатот треба да ги достави следните документи:

— диплома за школска подготовка;

— потврда за работно искуство во структурата и обавување на раководни работи и работни задачи;

— уверение дека не е осудуван и не се наоѓа под истрага;

— кратка биографија за движењето во досегашната работа.

Пријавите со другата документација да се доставуваат до: Конкурсна комисија на ООЗТ „ДИВНА“ — Берово.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (155)

СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНАТА КУМАНОВО ОБЈАВУВА

дека ќе врши избор на двајца судии на Општинскиот суд во Куманово. Кандидатите покрај општите услови предвидени со законот треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— да се дипломирани правници со потребно искуство и стручно знаење;

— да имаат положен правосуден испит; и

— да имаат морално политички квалитети за вршење на судска функција.

Молбите (пријавите) заедно со доказите дека ги исполнуваат пропишаните услови се доставуваат до Комисијата за избор и именување на Собранието на општината Куманово.

Објавата е отворена 30 дена од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Куманово“.

Објавата е објавена во „Службен гласник на Општина Куманово“ на 3 јули 1979 година.

СОДРЖИНА

Страна

- | | | |
|--------|--|-----|
| 323. | Одлука за измена и дополнување на Одлуката за составот и именување на претседател и членови на Комисијата за одликување на Претседателството на СРМ | 581 |
| 324. | Одлука за утврдување локација на инвестиционен објект ДВ 400 кV Битола — Неготино од ТС 380/110 кV „Битола“ до ТС 380/110 кV „Дуброво“ на подрачјето на општините Битола, Прилеп, Кавадарци и Неготино — — — — — | 581 |
| 325. | Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на пресметувањето на отстапениот дел на данокот на доход на организациите на здружениот труд — — — — — | 581 |
| 326. | Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 6/79 од 1 јуни 1979 година — — — — — | 582 |
| 327. | Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 115/78 од 24 мај 1979 година — — — — — | 582 |
| 328. | Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 147/78 од 6 февруари 1979 година — — — — — | 584 |
| 329. | Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 148/78 од 10 мај 1979 година — — — — — | 585 |
| ✓ 329. | Исправка на Уредбата за униформата и ознаките на звањата на работниците на милицијата — — — — — | 586 |

Општи акти на самоуправните интересни заедници

- | | | |
|-----------|--|-----|
| СКОПЈЕ | | |
| 282. | Одлука за делокругот и основите на организацијата на Стручната служба на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија — — — — — | 587 |
| 283. | Одлука за основите, мерилата и критериумите за финансирање дејноста на основните заедници на пензиското и инвалидското осигурување — — — — — | 589 |
| БИТОЛА | | |
| 284. | Одлука за измена на Одлуката за утврдување на стапките на придонесите на ОСИЗ за социјална заштита — Битола — — — — — | 590 |
| 285. | Одлука за привремено намалување на стапките на придонесите од личен доход од работен однос од стопанството и од личен доход од работен однос од нестопанството — — — — — | 590 |
| ПРОБИШТИП | | |
| 286. | Одлука за утврдување стапките на придонесите на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Про — — — — — | |

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

ви ги препорачува следните изданија:

1. **ЗБИРКА**
УСТАВ НА СФРЈ и
УСТАВ НА СРМ во една книга
— Второ издание —
Цена 50 динари.
2. **ЗБИРКА НА НОВИТЕ КРИВИЧНИ ЗАКОНИ**
КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СФР ЈУГОСЛАВИЈА
КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СР МАКЕДОНИЈА
со експозе
— Второ издание —
Цена 60 динари.
3. **ЗБИРКА**
ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД
Цена 62 динари.
4. **ЗБИРКА**
ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ
со објаснувања и упатства за примена во прак-
тиката
Приготвил: Новак Марковски, пом. на репуб-
личкиот секретар за законодавство и органи-
зација
Рецензија и предговор: проф. д-р Владимир
Митков и Милан Хорват.
Цена 100 динари.
5. **ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА**
ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ
со објаснувања
Приготвил: Еврипид Ричковски, раководител на
група во Републичкиот секретаријат за зако-
нодавство и организација.
Цена 85 динари.
6. **НОВА ЗБИРКА**
ЗАКОН ЗА СИСТЕМОТ НА ОПШТЕСТВЕНОТО
ПЛАНИРАЊЕ И ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕ-
ДОНИЈА
Цена 43 динари
7. **ЗБИРКА НА ПРЕКРШОЦИ**
со објаснувања
Приготвиле:
Миле Крцковски и м-р Ванчо Проевски
Предговор: д-р Ѓорѓи Паца, републички сек-
ретар за правосудство.
Цена 120 динари.
8. **ЗБИРКА НА ПРОПИСИ**
ЗА КАНЦЕЛАРИСКОТО РАБОТЕЊЕ
со обрасци и прилози
Цена 35 динари.
9. **ЗБИРКА НА ЗАКОНИ**
ОД СТАНБЕНАТА ОБЛАСТ
Цена 30 динари.
10. **ЗБИРКА НА ПРОПИСИ**
ОД СЕМЕЈНОТО ПРАВО
со судска практика и со предметен регистар
— Второ дополнето издание —
Приготвил: д-р Миле Хаџи Василев,
професор на Правниот факултет во Скопје.
Цена 65 динари.
11. **ОСНОВИ НА КОМУНАЛНИОТ СИСТЕМ**
И КОМУНАЛНАТА ПОЛИТИКА
од проф. д-р Владимир Митков, републички
секретар за законодавство и организација.
Цена 200 динари.
12. **УПРАВАТА ВО САМОУПРАВНИОТ СИСТЕМ**
од д-р Александар Христов, професор на Прав-
ниот факултет во Скопје
Рецензија и предговор:
Проф. д-р Јован Ѓорѓевиќ
Цена 90 динари.
13. **ЗБИРКА НА СОЈУЗНИТЕ И РЕПУБЛИЧКИ-**
ТЕ ПРОПИСИ ЗА БЕЗБЕДНОСТА НА СООБ-
РАКАЈОТ НА ПАТИШТАТА
Приготвил: Мирослав Тодоровски,
судија во Републичкиот совет за прекршоци
— се наоѓа во печат —
Цена —————
14. **ОПШТЕСТВЕН ПЛАН на СР Македонија**
за периодот од 1976 до 1980 година
— со основни пропорции за развојот на СР
Македонија од 1976 до 1980 година
Цена 45 динари.
15. **ЗБИРКА НА ОДЛУКИ**
на Врховниот суд на Македонија
Цена 150 динари.
16. **ЗБИРКА НА ОДЛУКИ И РЕШЕНИЈА**
НА УСТАВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА
Цена 50 динари.
Порачки прима Службата за претплата на
Службен весник на СРМ — 91000 Скопје.
По уплата на парите на жиро сметка 40100-603-
12498 книгата веднаш се доставува заедно со
сметка.